

	име и презиме			
1	м-р Драган Тилев	Кабинетски службеник, Помошник на заменик на претседателот на Владата на РМ задолжен за европски прашања, за интеграција и странска помош (Државен советник за европски политики и координација)	Dragan.Tilev@sep.gov.mk	72205271
2	Љиља Трпковска	Државен советник за поддршка на процесот за подготовка на националната верзија на правото на Европската Унија	Lilja.Trpkovska@sep.gov.mk	70234504
3	м-р Орхидеја Каљошевска	Државен советник за координација на европски фондови и друга странска помош	Orhideja.Kaljosevska@sep.gov.mk	70409519
4	м-р Селвет Барути	Државен советник за поддршка на процесот за интеграција	Selvet.baruti@sep.gov.mk	76422124
5	Билјана Бутлевска	Кабинетски службеник, Помошник на заменик на претседателот на Владата на РМ задолжен за европски прашања, за организација и комуникација (Раководител на сектор за интеграција)	Biljana.Butlevska@sep.gov.mk	75359220
6	Мбареса Истрефи Шаќири	Помошник раководител на сектор за интеграција (породилно отсуство)		
7	Христина Конеска-Бероска	Раководител на Одделение за правда, слобода и безбедност, Сектор за интеграција	Hristina.Koneska-Beroska@sep.gov.mk	70409614
8	м-р Билјана Стојаноска-Дочински	Координатор за правосудство, борба против корупција и избори, Одделение за правда, слобода и безбедност, Сектор за интеграција	biljana.stojanoska@sep.gov.mk	
9	Синела Аговиќ-Бугариќ	Координатор за правда и внатрешни работи, Одделение за правда, слобода и безбедност, Сектор за интеграција	Sinela.Bugaric@sep.gov.mk	70409584

10	м-р Флутура Лазами	Координатор за внатрешни работи, Одделение за правда, слобода и безбедност, Сектор за интеграција	Flutura.Lazami@sep.gov.mk	70409512
11	д-р Викторија Бацакова	Координатор за слобода и безбедност, Одделение за правда, слобода и безбедност, Сектор за интеграција	viktorija.badzakova@sep.gov.mk	70409606
12	Богомил Темелковски	Координатор за внатрешен пазар и конкуренција, Одделение за внатрешен пазар и конкуренција, Сектор за интеграција	Bogomil.Temelkovski@sep.gov.mk	70409551
13	Ерсин Баки	Координатор соработник за внатрешен пазар, Одделение за внатрешен пазар и конкуренција, Сектор за интеграција	ersin.baki@sep.gov.mk	70409598
14	м-р Александра Жоглева	Координатор за финансиски услуги, Одделение за внатрешен пазар и конкуренција, Сектор за интеграција	Aleksandra.Zogleva@sep.gov.mk	70409514
15	м-р Александар Зафировски	Координатор за економско-финансиски прашања, Одделение за економско-финансиски прашања, царина и даноци, Сектор за интеграција	Aleksandar.Zafirovski@sep.gov.mk	70409573
16	м-р Наташа Стојановска	Координатор за економско-финансиски прашања и статистика, Одделение за економско-финансиски прашања, царина и даноци, Сектор за интеграција	Natasha.Stojanovska@sep.gov.mk	70409562

17	м-р Рената Ивановска	Координатор за економска и монетарна унија, Одделение за економско – финансиски прашања, царина и даноци, Сектор за интеграција	Renata.Ivanovska@sep.gov.mk	70409565
18	м-р Даница Насова-Иванова	Координатор за трговска политика, царина и даноци, Одделение за економско – финансиски прашања, царина и даноци, Сектор за интеграција	Danica.Nasova-Ivanova@sep.gov.mk	70409492
19	м-р Зоран Донеvски	Координатор за земјоделство, безбедност на храната, Одделение за земјоделств и безбедност на храната, Сектор за интеграција	Zoran.Donevski@sep.gov.mk	70315256
21	Синиша Цветаноски	Координатор за политика на безбедност на храната и заштита на потрошувачите, Одделение за земјоделство и безбедност на храната, Сектор за интеграција	Sinisa.Cvetanoski@sep.gov.mk	70409545
22	м-р Неда Дојчиновска	Координатор за слободно движење на работници и за социјална политика и вработување, Одделение за иновации, информатичко општество и социјална политика, Сектор за интеграција	Neda.Dojcinovska@sep.gov.mk	70409602
23	м-р Цветанка Данилоска	Координатор за информатичко општество, Одделение за иновации, информатичко општество и социјална политика, Сектор за интеграција	Cvetanka.stojanoska@sep.gov.mk	70409513
24	м-р Ирена Николов	Координатор за регионална политика и координација на структурни инструменти, Одделение за транспорт, енергетика, животна средина и регионална политика, Сектор за интеграција (мирување)		
25	Надица Угриноска	Виш соработник за политика животна средина и климатски промени, Одделение за транспорт, енергетика, животна средина и регионална политика, Сектор за интеграција	Nadica.Andonovska@sep.gov.mk	70409611

26	Њомза Рочи Целадини	Координатор за енергетика, Одделение за транспорт, енергетика, животна средина и регионална политика, Сектор за интеграција (породилно отсуство)		
27	м-р Јасна Бољат	Раководител на Сектор за стратешко планирање и поддршка на процесот на пристапување	Jasna.Boljat@sep.gov.mk	70409552
28	Златко Јанковски	Помошник раководител на Сектор за стратешко планирање и поддршка на процесот на пристапување	Zlatko.Jankovski@sep.gov.mk	70409510
29	м-р Марија Грубовиќ	Раководител на Одделение за стратешко планирање, градење на политики и мониторинг и техничко спроведување на ЕУ проекти, Сектор за стратешко планирање и поддршка на процесот на пристапување	Marija.Grubovic@sep.gov.mk	70409607
30	Симона Китаноска	Помлад соработник за стратешко планирање и техничко спроведување на ЕУ проекти, Одделение за стратешко планирање, градење на политики и мониторинг и техничко спроведување на ЕУ проекти, Сектор за стратешко планирање и поддршка на процесот на пристапување	simona.kitanoska@sep.gov.mk	70409581
31	Мемет Жаку	Помлад соработник за стратешко планирање и мониторинг на ЕУ проекти, Одделение за стратешко планирање, градење на политики и мониторинг и техничко спроведување на ЕУ проекти, Сектор за стратешко планирање и поддршка на процесот на пристапување (временно распореден)	memet.zaku@sep.gov.mk	
32	Арлинда Беќири	Помошник раководител на Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Arlinda.Beqiri@sep.gov.mk	75427618

33	Љубица Ѓерасимова	Соработник за програмирање на секторите земјоделство и рурален развој и демократија и владеење(управување со јавни финансии), Одделение за програмирање на европски фондови, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Ljubica.Gerasimova@sep.gov.mk	70409553
34	Елидона Белули	Помлад соработник за програмирање на образование, вработување и социална политика и владеење на право и човекови права, демократија и владеење (реформа на јавна администрација), Одделение за програмирање на европски фондови, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош (породилно отсуство)		
35	Едон Кадриу	Помлад соработник за програмирање на транспорт и енергетика и комуникации, Одделение за програмирање на европски фондови, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Edon.Kadriu@sep.gov.mk	72204276
36	м-р Лира Бојко	Помлад соработник за програмирање на сектор животна средина, климатски промени, сектор конкурентност и иновации, и повеќе корисничка ИПА, Одделение за програмирање на европски фондови, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Lira.Bojku@sep.gov.mk	70409586
37	Евгенија Серафимовска-Кирковски	Раководител на Одделение за следење и евалуација на програмите на ЕУ, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Evgenija.Kirkovski@sep.gov.mk	70409537

38	м-р Дана Петреска	Советник за мониторинг на ИПА, Одделение за следење и евалуација на програмите на ЕУ, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Dana.Petreska@sep.gov.mk	72204059
39	Лумтурије Дервиши	Помлад соработник за мониторинг на спроведувањето на ИПА, Одделение за следење и евалуација на програмите на ЕУ, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Lumturije.Dervishi@sep.gov.mk	72204082
40	Агрон Беќири	Помлад соработник за евалуација на програмите на ЕУ, Одделение за следење и евалуација на програмите на ЕУ, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Agron.Beqiri@sep.gov.mk	72204011
41	Софче Крстиќ	Раководител на Одделение за билатерална и мултилатерална помош, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Sofce.Zafirovska@sep.gov.mk	70409525
42	Џеладин Локмани	Соработник за координација на билатерални програми, Одделение за билатерална и мултилатерална помош, Сектор за координацијана европски фондови и друга странска помош	Xheladin.Llokmani@sep.gov.mk	70234176
43	Валон Хаскај	Помлад соработник за спроведување на проекти, Одделение за билатерална и мултилатерална помош, Сектор за координацијана европски фондови и друга странска помош	Valon.Haskaj@sep.gov.mk	70234874
44	Елизабета Буова	Раководител на Одделение за обука за користење на европски фондови и друга странска помош, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Elizabeta.Buova@sep.gov.mk	70409609

45	м-р Марија Петрушевска	Соработник за координација на обука за користење на европска и друга странска помош, Одделение за обука за користење на европски фондови и друга странска помош, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Marija.Petrusevska@sep.gov.mk	70409503
46	Шефајет Сала	Помлад соработник за спроведување на анализа за потребите од обука, Одделение за обука за користење на европски фондови и друга странска помош, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Shefajet.Salla@sep.gov.mk	70409564
47	м-р Мирјана Димчова	Виш соработник за преведување правни акти и други документи за европска интеграција, Одделение за преведување и координација на процесот за преведување, Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis communautaire (Правото на ЕУ)	Mirjana.Miova@sep.gov.mk	70409601
48	Ален Ибраимоски	Помлад соработник за координација на процесот на преведување, Одделение за преведување и координација на процесот на преведување, Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis communautaire (Правото на ЕУ)	Alen.Ibraimoski@sep.gov.mk	70409536
49	Љупка Стојчевска	Помлад соработник за преведување правни акти и други документи за европска интеграција, Одделение за преведување и координација на процесот на преведување, Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis communautaire (Правото на ЕУ)	Ljupka.Stojcevska@sep.gov.mk	70409533
50	м-р Марија Бојкова-Блажеска	Помлад соработник за преведување правни акти и други документи за европска интеграција, Одделение за преведување и координација на процесот на преведување, Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis communautaire (Правото на ЕУ)	Marija.Bojkova@sep.gov.mk	70409535

51	м-р Марија Павлова	Помлад соработник за преведување правни акти и други документи заевропска интеграција, Одделение за преведување и координација на процесот на преведување, Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis communautaire (Правото наЕУ)	Marija.Pavlova@sep.gov.mk	70409508
52	м-р Сања Георгиевска	Помлад соработник за преведување правни акти и други документи заевропска интеграција, Одделение за преведување и координација на процесот на преведување, Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis communautaire (Правото наЕУ)	Sanja.Georgievska@sep.gov.mk	70409556
53	м-р Марио Јорданов	Помлад соработник за преведување правни акти и други документи заевропска интеграција, Одделение за преведување и координација на процесот на преведување, Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis communautaire (Правото наЕУ)	Mario.Jordanov@sep.gov.mk	70409566
54	Аида Башовиќ	Помлад соработник за преведување правни акти и други документи заевропска интеграција, Одделение за преведување и координација на процесот на преведување, Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis communautaire (Правото наЕУ)	Aida.Basovik@sep.gov.mk	70409557
55	м-р Васка Апостолова Цветановска	Помлад соработник за преведување правни акти и други документи заевропска интеграција, Одделение за преведување и координација на процесот на преведување, Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis communautaire (Правото наЕУ)	Vaska.Apostolova@sep.gov.mk	70409491
56	Ивана Стоилковиќ	Помлад соработник за преведување правни акти и други документи заевропска интеграција, Одделение за преведување и координација на процесот на преведување, Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis communautaire (Правото наЕУ)	Ivana.Stoilkovic@sep.gov.mk	70409511

57	м-р Кристина Велевска	Помлад соработник за преведување правни акти и други документи за европска интеграција, Одделение за преведување и координација на процесот на преведување, Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis communautaire (Правото на ЕУ)	Kristina.Velevska@sep.gov.mk	70409585
58	м-р Јулија Стојановска	Вршител на должност Раководител на Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis communautaire (Правото на ЕУ)	Julija.Stojanovska@sep.gov.mk	70409570
59	Слаѓана Ангелова	Виш соработник за јазична ревизија и терминологија, Одделение за јазична ревизија и терминологија, Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis communautaire (Правото на ЕУ)	Sladjana.Angelova@sep.gov.mk	70409550
60	м-р Силвија Есмерова	Раководител на Одделение за односи со јавноста, Сектор за организациски работи и односи со јавноста (мирување)		
61	Блаженка Митовска	Соработник за информирање на јавноста, Одделение за односи со јавноста, Сектор за организациски работи и односи со јавноста	blazenka.mitovska@sep.gov.mk	70409593
62	Славица Кузмановска	Соработник за информирање на јавноста, Одделение за односи со јавноста, Сектор за организациски работи и односи со јавноста (породилно отсуство)		
63	Ермира Сулејмани	Вршител на должност помошник раководител на Сектор за организациски работи и односи со јавноста	ermira.sulejmani@sep.gov.mk	70409600
64	Гзиме Ислами	Помлад соработник за информирање, Одделение за односи со јавноста, Сектор за организациски работи и односи со јавноста	gzime.islami@sep.gov.mk	70409549
65	Емел Караџа-Ќоку	Помлад соработник за инфо – центар и веб-администратор, Одделение за односи со јавноста, Сектор за организациски работи и односи со јавноста	Emel.Karadza@sep.gov.mk	70409583
66	Зулејха Рамадани	Самостоен референт за административна поддршка, Одделение за односи со јавноста, Сектор за организациски работи и односи со јавноста	Zulejha.Ramadani@sep.gov.mk	70234511

67	Благица Митковска	Раководител на Одделение за протокол и организациски работи, Сектор за организациски работи и односи со јавноста (породилно отсуство)		
68	Валентина Јаневска	Виш соработник за организациско административна поддршка, Одделение за протокол и организациски работи, Сектор за организациски работи и односи со јавноста	Valentina.Janevska@sep.gov.mk	70409501
69	Симона Леви	Соработник за организациско административна поддршка, Одделение за протокол и организациски работи, Сектор за организациски работи и односи со јавноста	Simona.Levi@sep.gov.mk	70409530
70	Арлинда Исљами	Помлад соработник за протокол и организациска поддршка, Одделение за протокол и организациски работи, Сектор за организациски работи и односи со јавноста (мирување)		
71	Даниела Ѓеоргиевска-Костадиновска	Помлад соработник за административна поддршка, Одделение за протокол и организациски работи, Сектор за организациски работи и односи со јавноста	Daniela.Gjorgievska@sep.gov.mk	70409618
72	д-р Љубиша Стефаноски	Раководител на Сектор за општи и правни работи	ljubisa.stefanoski@sep.gov.mk	70409500
73	м-р Атанас Стамнов	Раководител на Одделение за административна поддршка и нормативно – правни работи, Сектор за општи и правни работи	Atanas.Stamnov@sep.gov.mk	70409538
74	Иван Донеv	Соработник за нормативно – правни работи, Одделение за административна поддршка и нормативно – правни работи, Сектор за општи и правни работи	Ivan.Donev@sep.gov.mk	70409498
75	Олга Гештаковска	Помлад соработник за административна поддршка, Одделение за административна поддршка и нормативно – правни работи, Сектор за општи и правни работи	Olga.Gestakovska@sep.gov.mk	70409495
76	Марјан Најдановски	Помлад референт за административна и техничка поддршка, Одделение за административна поддршка и нормативно – правни работи, Сектор за општи и правни работи	Marjan.Najdanoski@sep.gov.mk	70409617
77	м-р Енис Зеќири	Помлад соработник за спроведување на постапка за јавни набавки, Одделение за јавни набавки, Сектор за општи и правни работи	Enis.Zeqiri@sep.gov.mk	70234953

78	Даут Хајрулахи	Кабинетски службеник, Помошник на заменик на претседателот на Владата на РМ задолжен за европски прашања, за администрација и финансии (Раководител на сектор за информатичка и комуникациска технологија и архивско работење	Daut.hajrullahi@sep.gov.mk	76431307
79	м-р Марјан Велкоски	Советник за информациона систем, Одделение за информациона систем и техничка поддршка, Сектор за информатичка и комуникациска технологија и архивско работење	Marjan.Velkoski@sep.gov.mk	70409599
80	м-р Тони Манџуковски	Соработник – администратор на систем за управување на документи (ДМС), Одделение за информациона систем и техничка поддршка, Сектор за информатичка и комуникациска технологија и архивско работење	Toni.Mandzukovski@sep.gov.mk	70409499
81	м-р Бурхан Рахмани	Помлад соработник за информациона систем, Одделение за информациона систем и техничка поддршка, Сектор за информатичка и комуникациска технологија и архивско работење	burhan.rahmani@sep.gov.mk	70409595
82	Шпреса Беќири	Самостоен референт за архивско – канцелариско работење, Одделение за архивско работење, Сектор за информатичка и комуникациска технологија и архивско работење (породилно отсуство)		
83	Валбона Зеќири	Виш референт за архивско – канцелариско работење, Одделение за архивско работење, Сектор за информатичка и комуникациска технологија и архивско работење		
84	Ѓултен Челебиу	Виш референт за архивско – канцелариско работење, Одделение за архивско работење, Сектор за информатичка и комуникациска технологија и архивско работење	Gjulten.Chelebiu@sep.gov.mk	70409597
85	Сабрије Сума	Помлад референт за архивско – канцелариско работење, Одделение за архивско работење, Сектор за информатичка и комуникациска технологија и архивско работење	sabrije.suma@sep.gov.mk	
86	м-р Мевљан Мемети	Помошник раководител на Сектор за финансиски прашања, Сектор за финансиски прашања	mevlan.memeti@sep.gov.mk	70409576
87	Дафинка Мојсовска	Вршител на должност раководител на одделение за буџетска контрола, Сектор за финансиски прашања	dafinka.vuckovska@sep.gov.mk	70409515

88	Сефер Рамадани	Помлад соработник за извршени контроли, Одделение за буџетска контрола, Сектор за финансиски прашања	sefer.ramadani@sep.gov.mk	72311311
89	Илинка Делева	Вршител на должност раководител на одделение за буџетска координација, Сектор за финансиски прашања	ilinka.deleva@sep.gov.mk	70409579
90	Амет Амиди	Раководител на Одделение за внатрешна ревизија, Одделение за внатрешна ревизија	Amet.Amidi@sep.gov.mk	70409524
91	м-р Маја Фузевска-Вељановска	Раководител на Одделение за управување со човечки ресурси	Maja.Fuzevska@sep.gov.mk	70409575
92	м-р Љубица Сиљановска-Дуковска	Советник за стручно усовршување, Одделение за управување со човечки ресурси	Ljubica.Siljanovska@sep.gov.mk	70409559
93	Владимир Палашевски	Соработник за вработување, унапредување, мобилност, службенички односи и информациски систем за управување со човечки ресурси, Одделение за управување со човечки ресурси	vladimir.palasevski@sep.gov.mk	70409494
94	Хирмете Мусли	Помлад соработник за персонална евиденција, Одделение за управување со човечки ресурси (породилно отсуство)		
95	Мирослав Саздовски	Посебен советник за поддршка на процесот на интеграција	miroslav.sazdovski@sep.gov.mk	70344997
96	Сељадин Џезаири	Посебен советник за поддршка на процесот на интеграција	Seladin.Xhezairi@sep.gov.mk	
97	Дрита Калиси	Посебен советник за поддршка на процесот на интеграција	drita.kalisi@sep.gov.mk	
	Упатени во Постојаната мисија на Република Македонија при Европската унија во Брисел:			
1	Зуица Змејковска	Прв секретар	zuica.zmejkovska@sep.gov.mk	
2	м-р Александра Вуковиќ	Прв секретар	aleksandra.vukovic@sep.gov.mk	
3	м-р Кирил Ангелов	Втор секретар	kiril.angelov@sep.gov.mk	